

## Display® Кампања: мала инвестиција за големи заштеди

Енергијата е едно од малкуте полиња каде што може да се направат значајни финансиски заштеди.

Општина со 100 000 жители во Европа може да потроши до 1,5 мил евра за енергија во јавните објекти. Со намалување на потрошувачката на енергија за само 1%, ќе заштеди 15 000€. Со намалување за 10%, ќе заштеди 150 000€!

Следете го примерот на Рим, Франкфурт, Биелско-Бјала, Ајент, Рен, Лестер, Бристол, Алмада..., и направете го користењето на енергијата разбирливо за оние кои донесуваат одлуки и корисниците. а притоа намалувајќи ги вашите локални трошоци за енергија!

Потрошувачката на енергија/вода и емисиите на CO<sub>2</sub> нема да преставуваат тајна ниту за возрасните ниту за децата.



Овие ученици ја остварија својата задача за намалување на потрошувачката на енергија во нивното училиште во Брашов (Романија).

## За повеќе информации

може да ги контактирате градовите партнери од вашата земја. Листата е достапна на вебстраницата на Кампањата под „Partners“.

### Контакт

Energie-Cités, координатор Ian Turner

Тел: + 33 (0)3 81 65 36 80

e-mail: iturner@energie-cites.org

[www.display-campaign.org](http://www.display-campaign.org)

Кампањата Display® е зајакната со проектот „Успешни примери за Општински објекти кон А-класа“ (2005-2007), поддржан од Европската Комисија - DG TREN.

### Партнери на програмата



Project Leader  
Energie-Cités,  
the Association of  
European  
local authorities  
promoting local  
sustainable  
energy policy



Council of  
European  
Municipalities  
and Regions  
(CEMR)



Architects'  
Council of  
Europe (ACE)



The European  
Alliance of  
Companies  
for Energy  
Efficiency in Buildings  
(EuroACE)



Center for  
Energy  
Efficiency  
(EnEffect)


Intelligent Energy Europe



Official Partner

Брошурата е објавена во рамки на проектот „Успешни примери за Општински објекти кон А-класа“ (2005 - 2007), координиран од Energie-Cités и поддржан од Европската Комисија - DG TREN. Авторите имаат целосната одговорност за содржините на оваа брошура. Таа не го претставува мислењето на заедницата. Европската Комисија не сноси одговорност за употреба на материјалите содржани во истата.

## Ефикасен ли е вашиот објект?



**Display®**  
за намалување на  
трошоците за вода и  
енергија на општините!



## Информации за климатските и енергетски прашања...

Европската Display® Кампања ги охрабрува локалните власти да ги објават постигнатите енергетски и еколошки резултати на нивните згради. Реализацијата се остварува преку волонтерски систем дизајниран со и за општините врз основа на системот за рангирање на апарати за домаќинство со енергетски етикети.

### Display® ќе ви овозможи:

- > Да ги намалите трошоците за енергија
- > Континуирано информирање на граѓаните и корисниците на објектите за потрошувачката на енергија и вода
- > Употреба на алатка за рангирање при донесување одлуки
- > Да придонесете за примена на ЕУ директивата за енергетски перформанси на зградите
- > Да бидете дел од европската иницијатива за намалување на климатските промени



Училишта, библиотеки, културни катчиња, градски сали... Секој фреквентен јавен објект може да се оцени со помош на Display® со цел да се подобри добросостојбата на граѓаните без загрозување на нивната иднина, како што се гледа на фотографијата во Судот за правда во Лозана, Швајцарија!



Градоначалникот на Сарбрукен, Германија, г. К. Бреуер и неговиот референт за „енергија“ г. Ј. Лотермозер коментираат со наставниците и учениците за енергетските и еколошките достигнувања на едно училиште во градот.

## на дофат на сите...


### Специјална алатка за пресметка и постер

Со неколку едноставни кликања и он-лајн поддршка можете да ги внесете податоците за вашиот објект во алатката за пресметка. За неколку секунди постерот со ваши податоци ќе биде подготвен за објавување.



## за акција и напредок

- > Прирачник за комуникација, помошна алатка за имплементација на Кампањата Display®.
- > Вебстраница која што ги обезбедува сите информации за Кампањата и градовите - учесници.
- > Центар за поддршка кој има одговор за сите ваши прашања



Прирачник за комуникација



Display® почетна вебстраница



Алатка за пресметки

Тестирајте го Display® и објавете го вашиот постер на [www.display-campaign.org](http://www.display-campaign.org)